



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 21 јуни 1972
Скопје
Број 20 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

208.

Врз основа на член 17 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развнот на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 24/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1971 ГОДИНА

I

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развнот на недоволно развиените краишта за 1971 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развнот на недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 17 април 1972 година и тоа:

а) вкупни средства	45.836.314 динари
б) непосредни расходи	810 „
в) употреба на средствата (кредити)	43.441.102 „
г) непотрошени средства на 31. XII. 1971 година	2.394.402 „

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1438
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

209.

Врз основа на член 10 од Законот за утврдување на катастарскиот приход („Службен весник на СРМ“, бр. 18/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на ден 31 мај 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на ден 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН УТВРДУВАЊЕ НА НОВ КАТАСТАРСКИ ПРИХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во текот на 1972 година се пристапува кон извршување на сите подготвителни работи за утврдување на нов катастарски приход.

2. Предлогот за усогласување на катастарските скали Републичката комисија ќе го достави до Собранието на СРМ со мислење по приговорите од собранијата на општините, до 30 август 1972 година.

3. Со Републичкиот буџет за 1972 и 1973 година се обезбедуваат средства во износ од 3.500.000 динари и тоа: за утврдување на катастарскиот приход; за усогласување на катастарскиот операт со положбата на теренот, во поглед на изменетите култури (градини, овошни градини и лозја) и за пресметување на катастарскиот приход во сите делови на катастарските операт. Средствата ќе се обезбедат наменски во пресметката на Републичката геодетска управа.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1461
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

210.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИЗГРАДБАТА НА ПОРОИТЕ ВО МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се одобрува Програмата на Републичкиот фонд за води за користење на средствата за финансирање на дел од изградбата на пороите во мелиоративните системи од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на Фондот за води, на седницата одржана на 20 април 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1437
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

211.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1972 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА МРЕЖА

I

Се одобрува Програмата на Републичкиот фонд за патишта за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1972 година, за финансирање на патната мрежа, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта, на седницата одржана на 20 април 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1439
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

212.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“, бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1971 ГОДИНА

I

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1971 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води, на седницата одржана на 20 април 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1440
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

213.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“, бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за води за 1972 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води, на седницата одржана на 20 април 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1441
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

214.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“, 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

I. За претседател на Окружниот суд во Скопје се избира Блажо Петковски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1460
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

215.

Врз основа на член 275 од Деловникот на Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

**ЗАКЛУЧОЦИ
ЗА ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО
ВО СР МАКЕДОНИЈА**

Тутунот во стопанството на СР Македонија, како и проблемите на тутунското стопанство, во изминатиот период беа предмет на разгледување во Собранието на СРМ како и во други органи и организации во Републиката.

Како резултат на перманентната активност во разрешувањето на актуелните проблеми во оваа област, постигнати се и одредени позитивни резултати, кои се состојат во следното:

— отпочнат е процесот за вклучување на тутунот во рамноправен третман со другите производи од аграрната област;

— во рамките на усвоената политика на цени во 1971 година, утврден е само паритетот на цените меѓу тутунот и пченката во однос 1:20;

— извозот на тутун се стимулира и се обезбедува негов поголем пласман, што е од мошне големо значење за подрачјето на СР Македонија, со оглед на тоа дека околу 70% од вкупното производство на тутун се извезува;

— со конверзијата на кредитите од Сојузната дирекција на индустриски производи, врз тутунското стопанство на СРМ се пренесени околу 210 милиони динари. Освен тоа, со новата реесконтна политика за тутунот се обезбедуваат кредитни средства на ниво на СФРЈ, со што делумно се обезбедуваат потребните кредитни средства;

— создадена е крупна интеграциона заедница во рамките на здруженото претпријатие „Југотутун“ — Скопје;

— преземени се повеќе мерки во организациите во состав на здруженото претпријатие за решавање на проблемите на внатрешен план, а особено за зголемување на продуктивноста на трудот, економичноста и рентабилитетот во сите фази на циклусот на репродукцијата.

И покрај досега постигнатите позитивни резултати во тутунското стопанство постојат низа отворени проблеми кои се манифестираат преку следното:

1. стварната цена на пченката е на многу повисоко ниво од гарантираната цена, па поради тоа и пропишаните минимални откупни цени на тутунот веќе се во фактички знатен диспарат;

2. поради вклучувањето на премиите за тутунот во цените и поради девалвацијата на динарот во поостра форма е потенциран проблемот на и така недоволните обртни средства. Има појави некои тутунски организации да не го исплатиле преземениот тутун за повеќе месеци и со тоа производителите на тутун се доведени во тешка положба, иако станува збор за производ кој задолжително мораат да го предадат. Оваа појава е резултат на ненавременото решавање на извозните олеснувања, на реесконтните кредити како и на зголемењот на производството;

3. интеграционите процеси во тутунското стопанство сè уште не се довршени, особено во однос на усогласувањето на производството и инвестиционата политика во сите фази на репродукцијата во тутунското стопанство.

Врз основа на изнесеното, се предлагаат следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Се бара доследна примена на усвоената политика на цените и паритетот на откупните цени на тутунот со пченката во однос 1:20, при што при секое померување на цената на пченката и другите производи да се утврди соодветно ниво на цената на тутунот, врз основа на гарантираната цена на пченката во рамките на утврдениот паритет.

2. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се задолжува кај надлежните сојузни органи да преземе мерки за побрза исплата на одобрените извозни олеснувања и реесконтни кредити и да се преземат и други мерки за нормално работење на тутунското стопанство, а особено да се обезбедат потребните обртни средства за исплата на преземениот суров тутун, авансирање на производството и друго.

3. Се налага потребата од побрзо престојување на организациите на тутунското стопанство во правец на потесно меѓусебно поврзување, со цел да се усоврши постојниот интеграционен систем со поголеми зафати од сегашните, имајќи ги притоа пред-

вид уставните амандмани, интересот на работните луѓе кај базичните организации на здружениот труд и поефикасно работење на целото тутунско стопанство.

4. За обезбедување на рентабилно работење за-служува внимание покренатата иницијатива за развивање на комплементарни дејности во организациите на тутунското стопанство, што ќе овозможи поцелосно користење и на капацитетите и на работната сила, зависно од регионалните услови и потребите од развој на тутунското стопанство.

5. Во областа на примарното производство се актуелизира натамошното унапредување на општествено-економската положба на производителите на тутун во правец на нивниот статус во активен субјект, сразмерно на вложениот труд, признаен од пазарот (формирање фонд за ризик и унапредување на производството, учество во остварената позитивна разлика од реализацијата на ферментираниот тутун и друго). Но едновременно со тоа и учеството во евентуалните ризици.

Исто така, нужна е поголема ангажираност на тутунските претпријатија и другите фактори за престојување во производството, поквалитетно-то одгледување на тутунот и друго;

6. ЗП „Југотутун“ и Здружението на тутунопроизводителите во најкус рок да изготват меѓусебно усогласен предлог за новите Мерила за квалитативен прием на тутунот, кој да го достават до Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство заради неговото донесување. Овие мерила треба да бидат усогласени со мерилата од другите републики.

7. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија посебно да го разгледа проблемот на борбата против болестите на тутунот во СР Македонија, а посебно на вирусот, и за тоа да донесе потребни мерки.

8. Пензионото осигурување на индивидуалните тутунопроизводители посебно да се разработи во рамките на предвидените проучувања на пензионото осигурување на земјоделците, предвидено со Среднорочниот план. За оваа цел се задолжува Извршниот совет на СРМ да формира стручна група која ќе го проучува ова прашање и ќе поднесе предлози за неговото решавање.

9. ЗП „Југотутун“ — заедничките служби и организации во негов состав се задолжуваат да преземат соодветни мерки за решавање на актуелните внатрешни проблеми.

За натамошно подобрување на положбата на тутунското стопанство во СР Македонија нужни се напори за постигање на повисок степен на рационалност и ефикасност во работењето, преку сопствени престојувања со активно учество на сите работни луѓе, со соодветна поддршка и ангажирање на општините, републичките и сојузните органи и другите институции (деловните банки, комората и др.) во врска со разрешувањето и регулирањето на условите за стопанисување, обезбедувањето на потребните средства за инвестиции и др.

10. Со оглед на согледаните движења на капиталот на тутунското стопанство, вклучително и штедните влогови на индивидуалните производители на тутун, се наметнува потребата да се регулира прашањето за движењето на овој капитал и да се проучи прашањето за формирање на специјализирани банки, а особено во главните тутунопроизводни реони или преку внатрешна банка на тутунското стопанство.

11. Во наредниот период поголемо внимание треба да им се посвети на науките во областа на тутунското стопанство и преку довршување на интеграционите процеси да се обезбеди поголема примена на научните достигања во оваа област.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1442
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

216.

Врз основа на член 275 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индивидуалните земјоделски стопанства се значаен фактор во нашиот општествен и стопански развој. Тие имаат мошне големо место во земјоделското производство и снабдувањето на пазарот. Во СР Македонија има вкупно 161.279 индивидуални селски домаќинства, од кои 93.541 индивидуални стопанства со чиста земјоделска дејност, кои имаат вкупно 570.600 жители, односно 224.498 активни земјоделски производители. Земјоделците поседуваат 75,3% од обработливите површини и преку 91% од добиточниот фонд во СР Македонија. Во вкупниот откуп на земјоделски производи индивидуалните стопанства учествуваат со 58,1%.

И покрај значајните производни капацитети со кои располагаат индивидуалните земјоделци, темпото на развој во однос на општествениот сектор заостанува, а кое доаѓа поради низа нерешени прашања, меѓу кои позначајни се проблемите од влошените општествено-економски услови за стопанисување во земјоделството, обезличувањето и задругарството и членувањето во него, проблемите во преземањето и пласманот на земјоделските производи, разликите во политиката на цените меѓу индивидуалното и општественото земјоделство, отсуството на организиран настап за стручно оспособување на индивидуалните земјоделски производители, нерешеното пензиско осигурување, извесна недоизграденост на даночната политика и др.

Имајќи ја предвид ваквата положба, од една страна, а од друга страна, значењето што го има индивидуалното земјоделство, Собранието на Социјалистичка Република Македонија во последните години им посвети нужно внимание на проблемите и развојот на индивидуалното земјоделство и низ конкретни заклучоци определи своја политика на развојот на овој сектор. Заклучоците од Првата конференција на СКЈ кои поконкретно го определуваат нашиот политички став за идното место и развој на индивидуалното земјоделство и Уставниот амандман XXII на СФРЈ и XXI на СРМ даваат широки можности и го одредуваат правото место на работните луѓе од земјоделството.

Со донесениот Општествен план за развој на СРМ за периодот од 1971 до 1975 година и донесените заклучоци и други акти за развој на индивидуалното земјоделство, почнаа да се остваруваат одделни наележани задачи, а имено:

— формирани се републички и општински фондови за унапредување на индивидуалното земјоделство во кои се алиментираат средства од отстапениот републички данок на личен доход од земјоделство;

— започнато е со формирање на стручна земјоделска служба за индивидуалното земјоделство;

— со Среднорочниот план за развој на СРМ до 1975 година се предвидува обезбедување до 100 милиони динари општествени средства за кредитирање на инвестициите во индивидуалното земјоделство и преку Републичкиот фонд за индивидуалното земјоделство се обезбедени средства за додатна камата по овие инвестиции;

— за порационално користење на мелиоративните системи со Среднорочниот план се предвидуваат средства за реструктурирање на земјоделството во смисла на поинтензивен развој на сточарството, подигање на насади и изградба на современи преработувачки капацитети;

— донесени се прописи за ослободување од данок на промет на трактори и приклучни машини;

— за проектирање развојот на ридско-планинските подрачја со учество на Фондот за развој на Обединетите нации, обезбедена е партиципација од Републичкиот буџет;

— памукот, оризот и волната се влезени во листата на гарантирани цени, а тутунот во минималните откупни цени на ниво на федерацијата и се утврдени нивои на цените врз база на трошоците на производството во 1971 година, а за 1972 година ќе биде утврдено ново ниво на цените врз исти принципи;

— донесени се прописи за премии за кравјото и овчото млеко, произведено во индивидуалниот сектор, и тоа преку кооперација во ист износ како за млекото во општествениот сектор;

— изработен е Предлог за донесување на закон за земјоделските задруги и други форми на здружување на индивидуалните земјоделски производители, во кои доаѓа до израз адекватниот статус на задругите и другите форми на здружување на индивидуалните земјоделци во самоуправањето и распределбата на доходот. Тезите за овој закон се ставени на јавна дискусија;

— сите овие мерки за развој на индивидуалното земјоделство и обемот на интервенцијата на задницата се базираат врз реалните материјални можности на заседницата во сегашниот степен на развој. Со тоа се овозможува вклучување на овој сектор во општите напори за позабрзан развој на Републиката.

За натамошниот развој на индивидуалното земјоделство, задругарството и кооперацијата со индивидуалните земјоделски производители и доследно спроведување на утврдената аграрна политика и веќе усвоените мерки, се донесуваат следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. За нормален и побрз развој како на земјоделството воопшто, така и на индивидуалното земјоделство, потребни се стабилни услови за работа. Покрај општите мерки за стабилизација на стопанството, потребни се одделни дополнителни мерки за стабилизација на земјоделското производство. Извршниот совет на Собранието на СРМ е должен да ги разработи и предложи овие мерки до крајот на 1972 година.

2. Стабилизацијата на пазарот на земјоделски производи претставува еден од основните услови за стабилизација и развојот на земјоделското производство. Републичките органи надлежни за земјоделското производство, се должни во заедница со трговските организации и преработувачката индустрија, систематски да проучат и разработат систем на мерки за решавање на овој проблем и периодично да го запознаваат Собранието на Социјалистичка Република Македонија. Гарантираните цени на некои земјоделски производи можат да имаат решавачко значење само како дел, или составен елемент на една така разработена политика.

3. Производната ориентација во индивидуалното земјоделство недоволно ги користи природните услови на овој регион. Зацртаната аграрна политика, низ конкретни мерки, во текот на овој петгодишен период треба да изврши преориентација на производната структура која соодветствува на спецификите на ова подрачје.

4. Ситното селско стопанство во наши услови може да обезбеди порационално користење на производните капацитети со кои располага, во прв ред преку производна кооперација со социјалистичкиот сектор на стопанството.

Производната кооперација, паралелно со развивањето на производните сили во земјоделството, директно или посредно ги развива социјалистичките продукциони односи. Тоа е логична последица на развојот во наши услови. Ситното стопанство нема перспективи вечно да се задржи како ситно.

Производната кооперација отпочна кај нас да се развива во 1956 година и подоцна. Таа досега се

одвиваше, главно, периферно и инцидентно. Во последните години таа и како таква стагнира. Потребно е детално да се испитаат причините зошто таа остана периферна, а посебно зошто и како таква стагнира. Низа елементи покажуваат дека интерес постои не само кај индивидуалните земјоделци, туку и кај социјалистичките стопански организации. Меѓутоа, несомнено постојат значајни проблеми и на едната и на другата страна. За да можеме да ги решиме, односно да ги решаваме тие проблеми, ќе мораме најнапред сосема конкретно да ги согледаме. Во таа смисла се поставуваат крупни проблеми пред социјалистичките производни организации, пред научните организации, и пред општествените фактори што се занимаваат со проблемите на село и со земјоделското производство.

5. Иако нема основа да се заклучи дека основните проблеми на кооперацијата се откриени, иако не може со сигурност да се рече кои се основните правци на развитокот на производната кооперација, веќе денес можат да се одредат некои можни правци на тој развиток;

а) стопанските организации на преработувачката индустрија несомнено покажуваат интерес за производна кооперација со цел да обезбедат стабилно снабдување со земјоделски производи кои тие понатаму ги преработуваат. Конкретните појави од оваа област несомнено треба детално да се согледаат и изучуваат со цел производната кооперација да се развие и во општ интерес;

б) трговските организации несомнено имаат интерес да обезбедат равномерно снабдување на трговската мрежа со земјоделски производи; кои во сурова состојба ги изнесува на пазар. Со оваа производна кооперација, како и онаа со преработувачката индустрија, ќе се обезбеди постабилно производство на земјоделски производи, што е несомнено од интерес на нашата социјалистичка заедница;

в) земјоделските производни организации на свој начин можат и имаат интерес да се вклучат во таква производна кооперација. Аграрната политика ќе мора да ги согледа и реши проблемите во смисла како кај овие стопански организации да се развие економски интерес за производна кооперација со индивидуалните земјоделски производители;

г) водата доведена во изградените системи за наводнување станува значаен елемент на едно стабилно земјоделско производство. Во некои земји водата се користи како значаен фактор на планирањето и развитокот на земјоделското производство. Нашата аграрна политика досега уште не го разработила овој проблем детално. Водостопанските организации, од своја страна, исто така недоволно го разработуваат и сега овој проблем, и што е најважно, тие водата не ја гледаат како елемент за развивање на производна кооперација со индивидуалните земјоделци;

д) фондот за унапредување на индивидуалното земјоделство својата активност треба да ја насочи кон развивање на производната кооперација, на кој начин политиката на овој фонд ќе може успешно да се оствари.

6. Реална основа за реализација на кооперативните односи претставува обезбедувањето на средства за кредитирање на инвестициите во индивидуалното земјоделство и тоа исклучиво во кооперацијата. За оваа цел се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ, до крајот на јуни 1972 година да донесе Програма за кредитирање на кооперацијата и поблиски прописи за користење на овие средства. Така во 1972 година да се отпочне со кредитирање на кооперацијата.

7. Развитокот на современото стоковно земјоделско производство тесно е сврзано и зависно од стручно оспособување на индивидуалните производители. Решавањето на оваа крупна задача се поставува како основен проблем кој организацијата на земјоделската служба за помош на индивидуалните земјоделци треба да го разработи и постојано и системски да го решава.

Во таа смисла се задолжува Републичкиот секретаријат за образование и наука и општинските собранија да преземат мерки за реализација на порано донесените заклучоци од Собранието на СРМ за стручно оспособување на индивидуалните земјоделци, а особено за задолжително воведување на предметот земјоделство во сите осмолетки на село и организирање на стручни курсеви за земјоделски производители. Исто така, во голема мера треба да се ангажира стручната земјоделска служба во Републиката и општините.

8. Даночната политика може да стане инструмент за помагање развитокот на земјоделството само ако претставува дел од аграрната политика. Таа во однос на земјоделството треба посебно да се разработи врз основа на концепциите на аграрната политика.

При донесувањето на Републичкиот закон за даноците треба да се согледаат и проучат можностите за целосно или делумно ослободување на данокот од личен доход од земјоделство, зависно од регионот, а особено за ридско-планинските подрачја.

Да се согледаат и проучат можностите за ослободување од данокот на промет на земјоделски орудија, алати и репроматеријали кој сега го плаќаат индивидуалните земјоделски производители, а од него се ослободени општествените организации.

9. Сточарството треба да зазема сè позначајно место во развитокот на индивидуалното стопанство. За решавање на оваа задача потребни се паралелни напори на социјалистичките земјоделски стопанства и на индивидуалните земјоделци. И во едниот и во другиот случај потребни се подетално разработени мерки на аграрната политика и тоа како за обезбедување на квалитетен добиточен фонд, така и за зголемување на производството.

10. За обезбедување на дополнителните средства за кредитирање на индивидуалното земјоделство банките треба да имаат поорганизиран настап за собирање на слободните парични средства од село, било преку развивање на своја мрежа на штедни служби на село или преку штедно-кредитните служби во земјоделските и други организации.

Републичкиот секретаријат за финансии посебно да проучи зошто не се остварува зацртаната конкретна политика по прашањето за поефикасно функционирање и развивање на штедно-кредитните служби при земјоделските организации.

11. Тенденцијата на зголемување бројот на тракторите и другата механизација кај индивидуалното земјоделство се оценува како позитивна, бидејќи има за цел модернизација на индивидуалното производство. Со оваа политика треба да се продолжи.

Поради недостиг на механизација од домашно производство, таа би требало да се дополни со увоз.

12. Да се забрза донесувањето на Законот за земјоделски задруги и други видови на здружување на индивидуалните земјоделски производители и со тоа конечно да се регулира земјоделските задруги да бидат организации на здружени земјоделски производители. Паралелно со тоа, индивидуалните земјоделски производители да се вклучат во самоуправните процеси и распределбата на доходот.

13. Општинските собранија треба да вложат напори да се оформат стручни служби за унапредување на индивидуалните земјоделски стопанства и тие кадровски и технички да се оформат.

14. Во индивидуалното земјоделство е присутна тенденцијата на натамошно иситнување на и така малите индивидуални посеји. Сега не постојат законски прописи со кои би се оневозможило натамошно иситнување. Потребно е да се проучи ова прашање и да се донесат соодветни прописи.

15. Поради миграција и иселување во некои краишта од нашата Република остануваат површини кои не се обработуваат. Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и општинските собранија треба да преземат мерки за обработка на овие напуштени површини во согласност со постојните прописи.

16. На надлежните сојузни органи да им се предложи ослободување од царина земјоделската механизација што ја увезуваат работници што се на привремена работа во странство.

17. Со среднорочниот план за развој на СРМ е одредено прашањето за пензиско осигурување на земјоделците да се проучи и да се изнајдат соодветни решенија. Извршниот совет на Собранието на СРМ треба да формира посебна стручна група за проучување на пензиското осигурување на индивидуалните земјоделци и да даде предлози за решавање на ова прашање.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1443
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

217.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Премијата за кравјо и овчо млеко, до 31 март 1972 година ќе се определува според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во четвртото тромесечје на 1971 година („Службен весник на СРМ“, бр. 36/71 и 1/72).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1972 година.

Бр. 12-2833/3-1971 г.
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

По извршеното сравнување на изворниот текст е утврдено дека во Методологијата за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби за следење на спроведувањето на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор за организациите на здружен труд во стопанството, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 9/72, се поткраднале долунаведените грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ
НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА
НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО САМОУПРАВНИТЕ
СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ
ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ВО СТОПАНСТВОТО

— Во пресметката за распределбата на доходот, образецот „РДо“, на редниот број 2 во заградата, по бројот „42“ се додаваат зборовите „освен редниот број 38“.

— Во пресметката за пондерираните работници, бројот на редниот број 9 — магистри „325“ се заменува со „3, 15“, а во останатите броеви се става запирка по првиот број (2,00, 1,25, 1,50 итн.).

Од Службата на општественото книговодство на СРМ — Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП 71.

Врз основа на член 87 и 92 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Прилеп, на својата прва седница одржана на 30 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИ- СКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), вршењето на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување, го доверува на Комуналниот завод за социјално осигурување во Прилеп (во натамошниот текст: Завод).

2. Комуналниот завод за социјално осигурување во Прилеп, покрај работите од претходната точка, може врз основа на самоуправен договор да врши определени административни, финансиски и други стручни работи за сметка на другите заедници, односно органи и организации.

3. На Заводот му припаѓа надоместок за вршење на работите од точка 1 и 2 од оваа одлука.

Висината на надоместокот се утврдува спогодбено меѓу Заводот и односната заедница за која се вршат работите.

4. Заводот е должен својата организација и систематизација да ја приспособи на потребите за ефикасно и квалитетно спроведување на здравственото осигурување и на другите работи кои ќе ги врши.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година, па сè до донесувањето на статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Прилеп.

Бр. 5034
30 декември 1971 година
Прилеп

Претседател,
Р. Цајкоски, с. р.

72.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница одржана на 30 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРА- ВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВ- СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛ- НИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I

До донесувањето на статутот на оваа Заедница и на другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците и

другите осигурени лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита се определуваат на следниов начин:

1) по однос на правата на осигурените и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата во Социјалистичка Република Македонија на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ — во 1972 година;

2) по однос на правата на здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и професионално заболување, како и на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението ќе се применуваат соодветно на одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 год.) и општите прописи и општите акти на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците — Прилеп, донесени за спроведување на тој закон;

3) правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склучен меѓу Заедницата и општината.

II

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, задолжителните видови на здравствена заштита на населението им се обезбедуваат, во целина, на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница, и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на подрачјето на општината, со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште, со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа Заедница, со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од ставот 1 од оваа точка се должни да ги пријават кај оваа Заедница сите лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување заради обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита.

III

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување ќе им се издадат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 5037

30 декември 1971 година

Прилеп

Претседател,
Р. Џајкоски, с. р.

73.

Врз основа на член 87 и 88 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), а во врска со член 4 и 5 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравствено осигурување на работниците на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница одржана на 30 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ПЛАЌАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

До донесувањето на статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, со оваа одлука се регулираат основниците и начинот на пресметувањето и уплатата на придонесите за здравствено осигурување на:

- 1) одделни категории лица надвор од работен однос;
- 2) одделни категории осигуреници;
- 3) лица кои вршат самостојна професионална дејност и други слободни професии;
- 4) договорените осигуреници.

Член 2

Лицата-осигуреници од претходниот член ќе плаќаат придонес според прописите и договорите кои беа на снага на 31 декември 1971 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 5039

30 декември 1971 година

Прилеп

Претседател,
Р. Џајкоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП

74.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, на својата седница одржана на 31 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ

I

До донесување на Статутот на оваа Заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците-земјоделци се определуваат на следниов начин:

1) по однос на правата на осигурениците-земјоделци на задолжителните видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година;

2) по однос на правата на проширеното здравствено осигурување, односно здравственото осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за здравственото осигурување на земјоделците (пречистен текст) („Службен весник на СРМ“, бр. 14/67) и општите акти на Комуналната заедница на здравственото осигурување на земјоделците донесени за спроведување на тој закон.

II

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 538
31 декември 1971 година
Прилеп

Претседател,
Ј. Јовчески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 75.

Врз основа на член 87 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово на својата седница одржана на ден 5. IV. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА 1972 ГОДИНА И ОДЛУКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА

Член 1

Се става вон сила одлуката за износите на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории на осигурени лица за 1972 година број 0204-827/7 од 30 декември 1971 година и Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензија и инвалиднина број 0204-827/8 од 30 декември 1971 година, донесени од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово а објавени во „Службен весник на СРМ“, бр. 43/71.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

0204 бр. 207/2
5 април 1972 година
Тетово

Претседател,
Живка Отуњска, с. р.

76.

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово, на својата седница одржана на ден 5. IV. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71) членот 5 се брише.

Член 2

Членовите 6 и 7 стануваат членови 6 и 5.

Член 3

Во членот 8 кој станува член 7 по зборовите „професионални болести“ во третиот ред се додаваат зборовите „и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство“.

Член 4

Членовите 9 и 10 стануваат членови 8 и 9.

Член 5

Во членот 11 кој станува член 10 во ставот 3 точка 2, точката и запирката се бришат, а се додаваат зборовите „од професионални болести“; а во точката 3 зборовите „утврден со одлука“ се бришат а се додаваат зборовите „и другите права од здравственото осигурување“.

Член 6

Во членот 12 кој станува член 11 ставот 2 и 3 се бришат.

Член 7

Членот 14 станува член 13.

Член 8

Во членот 15 кој станува член 14 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи „Стручната служба на заедницата за своето работење води посебна книговодствена евиденција и во сè, додека не се донесат соодветни прописи во смисла на одредбите на член 22 од Законот за книговодството на работните организации“. Заедницата по потреба, донесува поблиски упатства за водење на книговодствената евиденција на Заедницата.

Ставот 2 станува став 3.

Член 9

Во членот 16 кој станува член 15 ставот 2 се менува и гласи „Височината на надоместокот на Стручната служба на Заедницата за вршење на работите за сметка на Заедницата на пензиското и

инвалидското осигурување на Македонија и Републичкиот фонд за додаток на деца, како и за Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците ќе се утврдува спогодбено помеѓу Заедницата и спомнатите органи“.

Член 10

Член 17 станува член 20.

Член 11

Се внесуваат нови членови 16, 17 и 18 кои гласат:

„Член 16

Се овластува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија да донесе:

1. Правилник за утврдување на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување, и

2. Одлука за утврдување на основните за пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување на работниците за одделни категории осигуреници.

Член 17

До донесувањето на Правилникот за утврдување на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување и Одлуката за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на работниците за одделни категории осигуреници, привремено ќе се применуваат соодветните одредби од Правилникот за утврдување на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69 и 12/71), Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за основите за определување на правата по основа на социјалното осигурување на лицата вработени во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68 и 58/70) и Одлуката за придонесите за здравственото осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“, бр. 32/70). до колку не се во спротивност со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и општите акти на Заедницата донесени за извршувањето на тој закон.

Член 18

Обврзникот за уплатување на придонесите за здравствено осигурување должен е придонесите да ги уплатува со посебен налог — уплатница со ознака на период на кој се однесува исплатата на личниот доход основницата, стапката и износот на придонесите и тоа:

1. придонесите за здравствено осигурување кои се пресметуваат и плаќаат од личниот доход;

2. придонесите за здравствено осигурување на работниците во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство и придонесите за здравственото осигурување кои се плаќаат во постојани месечни износи“.

Член 19

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Бр. 0204-207/1
5 април 1972 година
Тетово

Претседател,
Живка Отуњска, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1107, страна 539, книга VI е запишана под фирма: „Универзалинвест“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Колонијална продавница во село Радишане, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Универзалинвест“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 563 од 12. IV. 1971 година од одржаната седница на 10. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Драгица Миленковска.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 504 од 18. VIII. 1971 година. (1506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 753, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 113. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производи од сопствено производство — мебел и теписи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Треска“ — Скопје со одлуката бр. 02-11861/46 од 26. VII. 1971 година и уверението бр. 12-21785 од 8. XII. 1970 година на Собранието на град Скопје — Одделение за инспекции — Санитарна инспекција.

Раководител на продавницата е Томе Продавски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1050/70 од 18. VII. 1971 година. (1507)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 764, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Банат“ — импорт-експорт — Скопје — Продавница бр. 5 во Скопје, на „Пазарче аеродром“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд „Банат“ — импорт-експорт — Скопје, со својство на правно лице, со одлуката бр. 1314/3-г од 4. III. 1971 година од одржаната седница на 4. III. 1971 година.

Раководители на продавницата се Глигор Миловски и Аница Кузманова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 624 од 19. VIII. 1971 година. (1508)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 322, книга VI е запишано следното: Дејноста на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 29. I. 1968 година се пропишува и со: живина, јајца, пердуви и дивеч; добиток; предмети за куќни потреби; текстил и текстилни сировини, бои, лакови, хемикалии, парфимериска, козметичка и трговска стока, друмски моторни возила, делови, прибор и гуми, за моторни возила, металопреработувачка и техничка стока (железарска и метална стока, вклучувајќи ги и металните производи за градежништво, велосипеди, машини за шиене и прибор, инсталационен материјал); акустични апарати и електричен материјал; стакло, порцелан и керамичка стока; фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, стоки за широка потрошувачка (галантериска и базарска стока и играчки, часовници и изработки од благородни метали, производи од гума, каучук и пластични маси, спортски прибор); етирични масла за прехранбена индустрија, суровини иза пластични производи (под низок и висок притисок); преработки од месо; алкохолни и безалкохолни пијалоци, индустриско-прехранбени производи (прехранбени продукти, деликатесни производи, млеко и млечни производи, леб и печиво, производи врз база на шеќер и какао)) тутун, тутунски преработки, кибри и прибор, дрво и дрвни производи) неметални градежни материјали; обоени метали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 784/68 од 26. II. 1971 година. (484)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 357, страна 361, книга II е запишано следното: Трговската работна организација „Врутокооп“ — Гостивар е конституирана на 21. II. 1969 година, согласно со одлуката бр. 714 од 29. V. 1969 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 21. II. 1969 година и одлуката бр. 714 од 29. V. 1969 година, од одржаната седница на управниот одбор на 21. II. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 493/69 од 11. III. 1971 година. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано под фирма: Производно претпријатие „Биљана“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе експрес во стадионот Сарај во село Сарај. Предмет на работењето на бифето е служење на безалкохолни пијалоци, пиво и слатки.

Бифето е основано од работничкиот совет на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 13. IV. 1971 година.

Раководител на бифето е Лука Никаљевиќ.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 557 од 20. VII. 1971 година. (1341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано под фирма: Производно претпријатие „Биљана“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе во базенот Сарај во село Сарај. Предмет на работењето на бифето е служење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и слатки.

Бифето е основано од работничкиот совет на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје, со одлуката бр. 01-1079 од 20. V. 1971 година, од одржаната седница на 3. IV. 1971 година.

Раководител на бифето е Лука Никаљевиќ.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 558 од 20. VII. 1971 година. (1342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишана под фирма: „Биљана“ — производно претпријатие — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 28 во Скопје, (во Основното училиште „Стив Наумов“). Предмет на работењето на продавницата е школска кантина за продажба на бели печива, безалкохолни пијалоци, оригинално пакувани бонбони и грисини.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Биљана“ — производно претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 03-8191 од 14. XII. 1970 година, од одржаната седница на 31. VIII. 1970 година.

Раководител на продавницата е Лука Никаљевиќ.

Продавницата број 28 во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1015/70 од 8. VII. 1971 година. (1343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 370, книга VI е запишано под фирма: „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие на големо и мало — Горче Петров — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 6. Предмет на работењето на бифето е служење со експресни јадења.

Бифето е основано од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 03-959 од 10. IV. 1971 година, од одржаната седница на 11. II. 1971 година.

Раководител на бифето е Нацевиќски Михајло.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 639 од 26. VII. 1971 година. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 850, страна 483, книга IV е запишан под фирма: Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице деловни простории — Скопје, ул. „Првوماјска“ бб. (во кругот на ОХИС). Предмет на работењето на погонот е стопанисување со станбени згради, станови и деловни простории, сопственост на претпријатието.

Раководител на погонот е Дракуловски Стеван.

Погонот е основан од Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, со одлуката бр. 33 од 5. V. 1971 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Дракуловски Стеван, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 653 од 1. VII. 1971 година. (1345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1456, страна 733, книга VI е запишан под фирма: Општа земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник — Самостојна организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Скопје — Плац за градежен материјал, во местото „Шајница“, село Сарај, Скопско. Предмет на работењето на плацот е продажба на градежен материјал, на големо и мало.

Раководител на плацот е Дануш Ника.

Плацот е основан од Самостојната организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Скопје при Општата земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник, со одлуката на Советот на работната заедница од 29. IV. 1971 година.

Плацот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичната СОЗТ, со својство на правно лице, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 29. VI. 1971 година. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1457, страна 735, книга VI е запишана под фирма: „Рамадан Агуши“ — општа земљорадничка задруга — Качаник — Самостојна организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Скопје — Продавница број 2, ул. „140“ бр. 70-а, населба Чаир, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно.

Раководител на продавницата е Гани Цвјет.

Продавницата е основана од Самостојната организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице при Општата земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник, со одлуката бр. 132 од 20. IV. 1970 година на собирот на работните луѓе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната СОЗТ, со својство на правно лице, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 29. VI. 1971 година. (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1458, страна 737, книга VI е запишана под фирма: Општа земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник — Самостојна организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Скопје — Продавница број 3 во село Буковик, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијално-прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Демири Фета.

Продавницата е основана од Самостојната организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице при Општата земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник, со одлуката бр. 134/в од 5. V. 1970 година на собирот на работните луѓе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната СОЗТ, со својство на правно лице, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 29. VI. 1971 година. (1348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1459, страна 739, книга VI е запишана под фирма: Општа земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник — Самостојна организација на здружен труд за трговија, со својство на правно лице — Скопје — Продавница бр. 1, ул. „1210“ бр. 1/б — населба Шуто Оризари — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијално-прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Николов Јован.

Продавницата е основана од Самостојната организација на здружен труд за трговија со својство на правно лице — Скопје при Општата земљорадничка задруга „Рамадан Агуши“ — Качаник, со одлуката бр. 134/2 од 5. V. 1971 година на собирот на работните луѓе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната СОЗТ со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 29. VI. 1971 година. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1277, книга I е запишана под

фирма: „Технопетрол“ — трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа со продавница во Скопје, ул. „Партизанска“ бб, населба Влае. Предмет на работењето на бензинската пумпа е продажба на масло и мазива и др. потрошувачки материјали.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на „Технопетрол“ — трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтени деривати на големо и мало — Тетово, со одлуката бр. 0201-1039/8 од 24. VII. 1970 година, од одржаната седница на 24. VII. 1970 година.

Раководител на бензинската пумпа е Олгица Иванова.

Бензинската пумпа со продавница во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 892/70 од 15. VI. 1971 година. (1350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 195, страна 449, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Напредок“, село Кадино, Скопско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Огњанци. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделската задруга „Напредок“, село Кадино, со одлуката бр. 40 од 19. V. 1971 година од одржаната седница на 15. V. 1970 година.

Раководител на продавницата е Вера Трпковска.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 511 од 20. VII. 1971 година. (1351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под фирма: Новинско-издавачка куќа за село „Наша книга“ — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „55“ бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е продажба на книжарски стоки, на големо и мало.

Раководител на продавницата е Петровска Мира.

Продавницата е основана од Новинско-издавачката куќа за село „Наша книга“ — Скопје, со одлуката бр. 1731 од 28. X. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 414 од 1. VII. 1971 година. (1352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1460, страна 743, книга VI е запишана под фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Иво Рибар-Јола“ бр. 2 и 4 во 3 кат. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба во име и за сметка на комбинатот, а во рамките на неговата регистрирана дејност.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат — Прилеп, со одлуката бр. 41/1 од 14. VI. 1971 година, од одржаната седница на 4. IV. 1971 година.

Раководител на претставништвото е Александар Коневски.

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Александар Коневски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 729 од 6. VII. 1971 година. (1353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 729, книга VI е запишан под фирма: Угостителска работна организација „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Ресторан за само-послуга „Водно“ во Скопје, ул. „Железничка“ бб. Предмет на работењето на ресторанот е продавање на храна, бели печива и безалкохолни пијалоци.

Ресторанот е основан со присоединување на Угостителската работна организација „Пелистер“ — Скопје кон Угостителската работна организација „Метропол“ — Скопје, со решението Фи. бр. 10/70 од 9. VII. 1970 година.

Раководител на ресторанот е Гривчевски Гавро.

Ресторанот за самопослуга „Водно“ во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 236/70 од 6. VII. 1971 година. (1354)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува фирма: Претпријатие за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки „Раде Кончар“ — Загреб — Сервисна станица во Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 31. Предмет на работењето на сервисната станица е:

— поправка во гарантен и вонгарантен рок, монтажа и одржување на сите куќни апарати за перење, ладење, греење, климатизација и слично со погон на електрика, плин, течно и тврдо гориво;

— поправка во гарантен и вонгарантен рок, монтажа и одржување на електронски и акустични уреди и апарати;

— монтажа, одржување и поправка во гарантен и вонгарантен рок на апарати и опрема во угостителството, трговијата и другите дејности со исти погон;

— монтажа и одржување односно издвојување на плински станици, разводни плински мрежи и приклучоци, водовод и електрични мрежи, канализации, ложишта и оџаци;

— продажба на резервни делови.

Раководител на сервисната станица е Билиќ Фрањо.

Сервисната станица е основана од Претпријатието „Раде Кончар“ — Загреб, со одлуката од 19. VI. 1970 година.

Сервисната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Билиќ Фрањо, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Сервисната станица — Скопје ќе работи во состав на Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице со посебна пресметка и своја жиро-сметка — Сервисот за куќански апарати — Загреб, Баштајанова бр. бб. што е во состав на Претпријатието „Раде Кончар“ — Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 856/70 од 22. VI. 1971 година. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 283, книга II е запишано под фирма: Печатница „Просвета“ — Куманово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво — Скопје, ул. „Дебарце“ бр. 1. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори во име и за сметка на претпријатието, а во врска со дејноста која влегува во неговиот предмет на работа.

Раководител на претставништвото е Стојменовски Јордан.

Претставништвото е основано од Печатницата „Просвета“ — Куманово, со одлуката бр. 03-176/2 од 23. II. 1971 година на работничкиот совет.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 657 од 29. VI. 1971 година. (1356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 528, страна 1183, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со земјоделски производи како и репроматеријали во земјоделството „Југоградинар“ — село Прдејци, Гевгелиско — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице — Филијала — Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бр. 22. Предмет на работењето на филијалата е откуп и продажба на земјоделски производи, на големо, промет со репроматеријали за земјоделието.

Директор на Филијалата е Ѓорѓиевски Лазар.

Филијалата е основана од Трговското претпријатие за промет со земјоделски производи како и репроматеријали во земјоделието „Југоградинар“ — село Прдејци, Гевгелиско, со одлуката бр. 26 од 25. XII. 1970 година на советот на работната заедница.

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорѓиевски Лазар, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 425 од 1. VII. 1971 година. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 446, страна 1230, книга I е запишано следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 3 на Стовариштето за текстилна и крзнена стока и кожна галантерија — Скопје, ул. „27 Март“ бр. 7 на „Котекс“ импорт-експорт — Сплит се менува и гласи: „Далма котекс“ — експорт-импорт — Сплит — Претставништво во Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 3 и „Далма котекс“ експорт, импорт — Сплит Стовариште за текстилна и крзнена стока и кожна галантерија — Скопје, ул. „27 Март“ број 7, согласно со решението на Окружниот стопански суд Сплит, Фи. бр. 1047 од 22. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 504/70 од 22. VI. 1971 година. (1358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Метеор“ во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 137, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Танушевски Пејко Андон е разрешен од должност и за нов раководител на истата е назначен Несторова Менка, која нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 704 од 27. VII. 1971 година. (1416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Вардар“ — Скопје, ул. „Белградска“ бр. 59, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Ефтимов Јован е разрешен од должност и за нов раководител на истата е назначен Цвезд Руди, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, сметано од 22. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 706 од 27. VII. 1971 година. (1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 691, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Нов ден“ — Скопје, ул. „Белградска“ бр. 70-а, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Блаца Рамо е разрешен од должност и за раководител на истата е назначена Божинковска Павлина, која нема да

биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 707 од 27. VII. 1971 година. (1419)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 690, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје, ул. „135“ бр. 4, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје Цвезд Руди е разрешен од должност. За нов раководител е назначен Ставице Шукри, кој нема да биде потписник, бидејќи истата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 703 од 27. VII. 1971 година. (1420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 354, книга VI е запишано следното: Фирмата на „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 15. IX. 1970 година се менува и гласи: Трговска работна организација за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — увоз-извоз — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/70 од 15. VI. 1971 година. (1423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 426, страна 1163, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Столарско-занаетчиската набавно-продажна задруга „Македонија“ — Скопје и тоа: Василевски Коце, директор и Јордан Костовски, член на управниот одбор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Занаетско-набавно продажната задруга „Македонија“ — Скопје се назначени со одлуката бр. 219 од 10. VIII. 1970 година на управниот одбор на задругата, од одржаната седница на 9. VII. 1970 година следните лица: Стојановски Славе, в.д. директор и Георгиев Стојан, член, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Перо Стојановски, член, сметано од 26. XI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 555/70 и 853/70 од 18. VI. 1971 година. (1424)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 274, страна 1559, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје Методија Ололовски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Му престанува правото за потпишување како помошник директор на Зотик Александар.

За нов директор на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје е назначен со решението бр. 86 од 25. IX. 1967 година Александар Зотик, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници и тоа: Трајковски Илија, технички директор и Груби Хамди, шеф на калитоводството на фабриката и стариот регистриран потписник Стево Ѓорѓиев, сметано од 2. IV. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 345 од 30. VI. 1971 година. (1428)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 679, страна 1011, книга II е запишано след-

ното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки „Раде Кончар“ — Загреб, на Претставништвото во Скопје се вршат следните промеси:

Досегашната фирма на „Раде Кончар“ — Претпријатие за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки — Загреб — Претставништво во Скопје, се менува и ќе гласи: „Раде Кончар“ — Претпријатие за производство на електрична опрема, проектирање и монтажа на постројки — Загреб — Организација на здружен труд — Филијала — Скопје.

Означената Филијала во Скопје согласно со решението У.бр. 12-17959 од 5. X. 1970 година на Одделението за инспекции при Собранието на град Скопје се преселува од ул. Пат за село Лисиче 66 — Скопје на кеј „13 Ноември“ 66 — Скопје.

Во иднина дејноста на филијалата се проширува и со: продажба на производи од производната програма на претпријатието; продажба на сите сервиски производи, потоа продажба на склопови и уреди, апарати за домаќинство, продажба на резервни делови; пружање на проектантски услуги врзани за продажбата на производите на претпријатието; водење на регионални складишта на производите на претпријатието; пружање сервис за производите на претпријатието, а нарочито за апаратите за домаќинство, дигалки и дизел-агрегати.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1034/70 од 22. VI. 1971 година. (1425)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 771, страна 766, книга VI е запишано следното: Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало, и откуп на овошја, за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје, со решението бр. 07-2232 од 25. VI. 1971 година на Собранието на град Скопје се става под присилна управа.

Со горечитираното решение на Собранието на град Скопје одборот за присилна управа го сочинуваат следните лица: Ванчо Билбиловски, присилен управник, претседател на присилниот одбор и членовите Васил Василевски и Димитар Атанасовски.

Претпријатието под присилна управа ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Васко Василевски и Димитар Атанасов, членови на присилниот одбор и Ванчо Билбиловски, претседател на присилниот одбор, сметано од 20. VII. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашните потписници и тоа: Ветеров Ристо, Дамјановска Јорданка и Систанчев Трајан им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 782 од 30. VII. 1971 година. (1427)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 434, страна 269, книга III е запишано следното: Кон Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово, се присоединува Земјоделската задруга „Беласица“ — село Собри, Титоввелешко, со одлуката бр. 02-730 од 7. IV. 1971 година на работничкиот совет на комбинатот донесена по пат на референдум и одлуката бр. 02-75 од 16. IV. 1971 година на задружниот совет на задругата, донесена по пат на референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 466 од 21. VII. 1971 година. (1430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 595, книга I е запишано следното: Фирмата на Индустриското бонбонерско таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, согласно

со одлуката бр. 762 од 24. XI. 1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 4. II. 1970 година се менува и гласи: Индустриско бонбонерско таанско претпријатие со трговија на мало и големо, бонбони, докум и таан за таан-алва „Јагода“ — Титов Велес.

Со горечитираната одлука и дејноста на споменатото претпријатие се проширува со трговија на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1000/70 од 8. VII. 1971 година. (1433)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Феријален сојуз на Југославија“ Селски извршен одбор Сандево, с. Сандево — Скопско“ се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта на име Сами Мухарем, ул. „Б. Кидрич“ бр. 131, Гостивар. (1478)

Чек бр. ЕМ 854092 на сума од 980,15 дин. на име Борис Мишевски, с. Саракино, Тетово. (1481)

Уверение за квалификуван работник-текстилец, издадено од Училишниот центар за стручно образование ОХИС — Скопје на име Никола Јанчевски, ул. „Гуро Салај“ бр. 19, Г. Петров. (1579)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Светлана Димовска, ул. „Хр. Карпош“ бр. 55, Куманово. (1583)

Возачка дозвола бр. 226, издадена од ОВР — Тетово на име Крсто Новаковски, ул. „Илинденска“ бр. 100, Тетово. (3822)

Оружен лист бр. 1381, издаден од ОВР — Тетово на име Авзии Мустафа, с. Ново Село II, Тетово. (3823)

Свидетелство од VI одделение на име Неат Хасани, с. Раковец, Тетово. (3824)

Свидетелство од IV одделение на име Ејуп Мечит Јахија, с. Сурвич, Тетово. (3825)

Работна книшка на име Даринко Алексиќ, Жито Македонија, Тетово. (3826)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „И. Г. Ковачиќ“, с. Дедебалци на име Слободанка Стојчевска, с. Дедебалци, Битола. (3827)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Раде Цветаноски, с. Стровија, Прилеп. (3828)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Страшо Пинџур“, с. М. Коњари на име Оливера Митреска, ул. „Б. Левата“ бр. 2, Прилеп. (3829)

Здравствена легитимација на име Намија Исламоска, ул. „Дабнички завој“ бр. 11, Прилеп. (3830)

Здравствена легитимација на име Василе А. Петрески, ул. „Савка Манеска“ бр. 2, Прилеп. (3831)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методиј“ на име Алекса Стојаноски, с. Бело Поле, Прилеп. (3832)

Регистрација за 1969 година на име Горѓи Тодоров, ф-ка „Борец“ — Т. Велес. (3833)

Свидетелство за завршено VIII одделение, гл. книга бр. 263/II, дел. бр. 141/66 на име Илинка Димоска, М. Брод. (3834)

Ученичка книшка за завршено VI одделение на име Лазе Василев, ул. „Бл. Леов“ бр. 16, Т. Велес. (3835)

Уверение за квалификуван возач на име Костадин Коцев, ул. „П. Минов“ бр. 24, Т. Велес. (3836)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ице Дангов, ул. „Солунска“ бр. 20, Битола. (3837)

Свидетелство од V одделение, издадено од Училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Менка Николоска, ул. „Егејска“ бр. 104, Прилеп. (3839)

Диплома издадена од Средно земјоделското училиште „К. Пулизов“ — Валандово на име Бошко Конески, с. Мажучишта, Прилеп. (3840)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рампо Левката“ — Прилеп на име Менка Илиоска, ул. „5-та прилепска бригада“ згр. 4/10 стан, Прилеп. (3841)

Здравствена легитимација на име Вера Влаисављевиќ, ул. „Б. Кидрич“ згр. 16, стан 6, Прилеп. (3842)

Здравствена легитимација на име Саиде Бејадини, с. Раковец, Тетово. (3844)

Здравствена легитимација на име Џемиле Сулејмана, ул. „Полог“ бр. 13, Тетово. (3845)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Илија Дукоски, с. Доброше, Гостивар. (3846)

Свидетелство за положен испит — шофер, издадено од Собранието на општина Битола на име Алексо Ц. Ѓорѓиевски, ул. „Цар Самоил“ бр. 236, Битола. (3847)

Здравствена легитимација на име Тони Наумовски, с. Кременица, Битола. (3848)

Здравствена легитимација бр. 120883, издадена од ЗСО — Прилеп на име Ана Пачиноска, ул. „Д. Наредникот“ бр. 41, Прилеп. (3849)

Здравствена легитимација бр. 120882, издадена од ЗСО — Прилеп на име Гордана Пачиноска, ул. „Д. Наредникот“ бр. 41, Прилеп. (3850)

Диплома за квалификуван книговец, издадена од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Стојан Димитриевски, Скопје. (3852)

Диплома за квалификуван книговец, издадена од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Ванчо Божиновски, Скопје. (3853)

Работна книшка издадена од Скопје на име Зурефа Идриз, Скопје. (3854)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Осмолетката „Јане Сандански“ — Скопје на име Милка Глигорова, Скопје. (3855)

Свидетелство за завршено VIII одделение, на име Аница Глигорова, Скопје. (3856)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сали Идриз, Скопје. (3857)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Мерцановска, Скопје. (3858)

Индекс бр. 14242, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Даница Петрова, Скопје. (3860)

Работна книшка издадена од Скопје на име Веса Панова, Скопје. (3861)

Диплома за завршен испит, издадена од Средно рударско-геолошко техничко училиште во Пробиштип на име Веса Панова, Скопје. (3861)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Олга Аргуљевска, Скопје. (3862)

Индекс бр. 2806, издаден од Градежно-архитектонскиот факултет — Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (3863)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — Скопје на име Мирко Бошковски, Скопје. (3864)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бранко, Аница и Томе Петрови, Скопје. (3865)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Симоновски, Скопје. (3866)

Оружен лист бр. 584, издаден од ОВР — Скопје на име Рамиз Љутфију, Скопје. (3867)

Свидетелство за завршен испит, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Славе Ковачевски, Скопје. (3868)

Индекс бр. 364/69, издаден од ВЕШ — Прилеп на име Владимир Велковски, Скопје. (3869)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Јованов, Скопје. (3870)

Индекс бр. 12325, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Стојче Тодоровски, Скопје. (3872)

Работна книшка издадена од Скопје на име Васил Николов, Скопје. (3872)

Оружен лист бр. 3906, издаден од УВР — Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (3873)

Индекс бр. 5042, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Митко Стојанов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гани Тахири, Скопје.

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Лидија Митева и Тодор, Славица и Зоран Георгиеви, Скопје. (3876)

Свидетелство за положен испит за квалификуван работник — возач, издадено од Собранието на општината на град Скопје на име Методи Стојановски, Скопје. (3877)

Оружен лист бр. 200, издаден од ОВР — Скопје на име Боро Колевски, Скопје. (3878)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ники Кирјазова, Скопје. (3879)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симе Кондовски, Скопје. (3880)

Индекс бр. 2264, издаден од Медицинскиот факултет — Сарајево на име Сулејман Абулил, Скопје. (3881)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Апостоловски, Скопје. (3882)

Уверение за положен стручен испит — стакло-резац, издадено од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Митко Трајковски, Скопје. (3883)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Ивановски, Скопје. (3884)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шемши Мемет, Скопје. (3885)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васва Пеник, Скопје. (3886)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Ука, Скопје. (3887)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Евдокија Петровска, Скопје. (3888)

Индекс бр. 7397, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Никола Кајчевски, Скопје. (3889)

Индекс бр. 18180, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Верка Петкова, Скопје.

Свидетелство за завршен испит, издадено од ЕМУЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Никола Гргиевски, Скопје. (3891)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Димовски, Скопје. (3892)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кумрија Куртишева, Скопје. (3893)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Владимир Назор“ — Скопје на име Бебека Каптелова, Скопје. (3894)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Вукашин Ристески, Скопје. (3895)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Јаневски, Скопје. (3896)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Тричковска, Скопје. (3897)

Индекс бр. 5533, издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Душан Николаевски, Скопје. (3898)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанка Јаневска, Скопје. (3899)

Бариран чек бр. СЕ 151172 на сума од 5.000 н. дин. за подигање гориво од „Југопетрол“ — Скопје на Претпријатието за водовод и канализација — Скопје. (3900)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Серафим Коцуловски, Скопје. (3901)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петкана Наумовска, Скопје. (3902)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Александар Малиновски, Скопје. (3903)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Патраклиев, Скопје. (3904)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „К. Ј. Питу“ — Скопје на име Момчило Добросављевиќ, Скопје. (3905)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружа Петровска, Скопје. (3906)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленка Чекева, Скопје. (3907)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Китановски, Скопје. (3908)

КОНКУРСИ

Комисијата за работни односи на Институтот за тутун — Прилеп распишува

КОНКУРС за прием на работници

1. Еден секретар — правник

Услови:

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено правен факултет;

— кандидатите со пониска просечна оценка од 8 не доаѓаат предвид, а предност ќе имаат кандидати со највисока просечна оценка.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со потребните документи се доставуваат во Секретаријатот на Институтот за тутун — Прилеп.

Од Комисијата
за работни односи

Врз основа на член 83 и 87 од статутот на Училиштето за ученици во стопанството „Кочо Рацин“ — Битола и член 29 и 36 од Правилникот за избор на органи во истото училиште, Конкурсната комисија за избор на директор на училиштето, распишува

КОНКУРС за избор на директор на училиштето (реизбор)

Услови: Високо образование со завршен еден од наставните факултети или друг факултет од структурите што се застапени во училиштето, положен стручен испит и најмалку 8 години практика во просветна струка, од кои 5 на раководно работно место, во просветна струка;

више образование општообразовна или друга виша стручна школа од структурите што се застапени во УЗУС, положен стручен испит и најмалку 10 години во просветна струка од кои 7 на раководни работни места во просветата.

При изборот предност имаат кандидатите, кои, покрај наведените услови се истакнуваат со педагошка, организациона и општествено-политичка дејност.

Кон молбата таксирана со 1 динар таксена марка, во која кандидатот е должен да даде основни податоци за својата досегашна дејност се приложуваат и следните документи:

1) доказ за школската подготовка во оригинал или оверен препис и доказ за положен стручен испит;

2) уверение за државјанство;

3) уверение дека не е под истрага;

4) уверение дека по член 43 од Основниот закон за установите не му е изречена забрана за вршење должноста директор;

5) уверение за здравствената состојба, ако има прекин во работната практика подолг од 6 месеци;

6) согласност од работната организација дека може да конкурира.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и во тој рок се примаат молби секој ден од 7 до 14 часот, во секретаријатот на Училиштето или преку пошта.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земат во разгледување.

За извршениот избор кандидатите навреме ќе бидат известени.

Од Конкурсната комисија
при Училиштето

Советот на Клиниката за детски болести на Медицинскиот факултет во Скопје распишува

КОНКУРС

за избор на директор на клиниката (реизбор)

Услови: Лекар специјалист по педијатрија — наставник на Медицинскиот факултет.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Комисијата за избор на директор на Клиниката за детски болести, улица „Водњанска“ бр. 17 — Скопје.

Работната заедница на Медицинско-педагошкото советувајште — Скопје распишува

КОНКУРС

за избор на директор (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со статутот и правилникот за систематизација на работните места на Медицинско-педагошкото советувајште — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Советот на Шумарскиот институт — Скопје распишува

КОНКУРС

за избор во следниве звања:

1. Во Отсекот за заштита на шумите и нивните производи:

- а) Еден научен советник;
- б) Еден виш научен соработник.

2. Во Отсекот за испитување на растот и прирастот со уредување на шуми:

- а) Еден виш научен соработник.

3. Во Отсекот за генетика, селекција и семејство:

- а) Еден виш научен соработник.

4. Во Отсекот за мелиорација и конверзија на деградирани шуми и шикари:

- а) Еден научен соработник.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за организација на научните дејности.

Пријавите се поднесуваат до Шумарскиот институт — Скопје, Енгелсова 2, во рок од 15 дена по објавувањето на овој конкурс.

Кон пријавите треба да се приложи:

- куса биографија,
- препис од дипломата за академски степен,
- список на научните и стручните трудови, како и самите трудови.

Од Конкурсна комисија

СОДРЖИНА

Страна

108. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта за 1971 година — — — — — 449

209. Одлука за пристапување кон утврдување на нов катастарски приход во Социјалистичка Република Македонија — — — — — 449
210. Одлука за одобрување на Програмата на Републичкиот фонд за води за користење на средствата за финансирање на дел од изградбата на пороите во мелиоративните системи од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година — — — — — 449
211. Одлука за одобрување на Програмата на Републичкиот фонд за патишта за трошење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1972 година за финансирање на патната мрежа — — — — — 450
212. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1971 година — — — — — 450
213. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за води за 1972 година — — — — — 450
214. Одлука за избор на претседател на Окружниот суд во Скопје — — — — — 450
215. Заклучоци за тутунското стопанство во СР Македонија — — — — — 450
216. Заклучоци за индивидуалното земјоделство во Социјалистичка Република Македонија — — — — — 452
217. Одлука за определување премиија за кравчо и овчо млеко — — — — — 454

- ✓ Исправка на методологијата за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор за организациите на здружен труд во стопанството — — — — — 454

Општи акти на самоуправните интересни заедници

71. Одлука за обезбедување на организација за вршење на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување — — — — — 454
72. Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурените и неосигурените лица на здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита — — — — — 454
73. Одлука за привремено регулирање на основните и плаќањето на висината на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници — — — — — 455
74. Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица — земјоделци — — — — — 455
75. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за износите на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории на осигурени лица за 1972 година и Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензија и инвалиднина — — — — — 456
76. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на работниците — — — — — 456